

HI-TECH

1100110011001
1010110011

LG PRADA II

"LG" го најави наследникот на популарниот мобилен телефон Prada, во кој ќе бидат коригирани недостатоците, кои им создаваа непријатности на корисниците во првата верзија. Главен акцент е ставен на промената на QWERTY тастатурата, која во Prada II ќе се отвора на лизгање и ќе претставува подобро решение отколку виртуелната тастатура во оригиналната верзија на Prada. Овој модел може да се пофали и со 5-мегапикселна камера што, исто така, е голем напредок во однос на сиромашните 2-мегапиксела на Prada I. Исто така, освен новитетите во дизајнот, тастатурата и камерата, овој модел ќе има поддршка за 3G и WiFi, со што Prada II ќе биде целосно оспособен за брз Интернет пристап. Се очекува LG Prada II на пазарот да се појави до крајот на оваа година, а цената ќе биде околу 600 долари.



R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојаната горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент и Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само **14.700 денари.**

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Вие се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на провиси
- Провиси
- Камати, коефициенти и стапки
- Плати
- Други информации
- Надоместоци
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Курсни листи

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добивате сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА = **МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-а**
1 P-РЕГИСТАР + **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доволно,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

